

**НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО**  
**ЕЛЕМЕНТАРНА АЛГЕБРА**

**за втора година во гимназиското образование  
- изборен предмет -**

**Скопје, мај 2001 година**

## **1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА**

Наставниот предмет **Елементарна алгебра**, се изучува како **изборен предмет** во втора година на гимназиското образование, со **2 часа неделен фонд** или **72 часа годишно**.

При изборот на темите и содржините во оваа Програма по математика, се има предвид следните насоки:

- усогласеност со програмата по математика во основното образование и во прва година на гимназиското образование;
- логична поврзаност на содржините, особено од аспект на развојот на математиката;
- настојување, секаде каде што тоа е можно, математичките содржини да и претходат на содржините од другите предмети, во кои математиката има значајна примена;
- застапеност на оние математички содржини, кои ја претставуваат основата на математичката култура на ученици кои завршуваат гимназиско образование;
- соодветна хоризонтала и вертикална меѓусебна усогласеност (распоред на темите и нивниот обем и барања).

Програмата ги содржи основните елементи на алгебрата кои се од посебна важност за математичкото образование на овој степен. Преку конкретни барања се инсистира на постигнување на поголема ефикасност во наставата и зголемена активност на учениците.

Некои математички содржини, изучени во основното образование, на оваа возраст се продлабочуваат, се прошируваат и така систематизирани го претставуваат оној неопходен дел од современата општа култура на секој образован човек.

При изборот на содржините во Програмата, се имаше во вид и образовната функција на наставата по елементарна алгебра - стекнување нови математички знаења, како и нејзиниот придонес за оспособување на учениците логично да расудуваат и творечки да пристапуваат кон решавање на различни проблеми во животот.

Неделива од образовната е и воспитната функција на наставата по елементарна алгебра - изградување и развој на позитивни особини на личноста (упорност, истрајност, рационалност,...).

На овој степен на образование особено се значајни и практичните цели на наставата по математика. Тоа значи дека се водеше сметка и за примена на математичките знаења во секојдневните активности на личноста, но и во други научни дисциплини, кои учениците ги изучуваат или ќе ги учат подоцна.

## **2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ**

**Општата (главна) цел на настававања по елементарна алгебра** е ученикот да усвои математички знаења и умеенја и да го оспособи за примена на стекнатите математички знаења и за успешно продолжување на образованието, како и да придонесе за развивање на логичкото мислење, развивање на менталните способности и позитивните особини на личноста.

Од општата цел произлегуваат следниве **цели** за ученикот:

- да ги утврди, продлабочи и прошири знаењата и умеенјата од областа на алгебрата стекнати во основното образование;
- да стекне нови трајни знаења од алгебрата, што ќе ги користи при изучувањето на други предмети и во натамошното негово образование;
- да го развива логичкото мислење;
- да го оспособи за прецизно формулирање на поимите и за јасно и стегнато изложување;
- да го развива математичкото мислење и заклучување и да развива креативност и истрајност во периодот на решавање на проблемите;
- да го оспособи за самостојност и прецизност во работата, јасност и концизност на мислењето и изразувањето и упорност и истрајност при совладувањето на одделни пречки во професионалната работа и животот;
- да ги развива работните, културните, етичките и естетските навики;
- да го оспособи за користење на математичка литература и други извори на знаења.

## **3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА**

За успешно следење и совладување на содржините од овој наставен предмет, односно постигнување на поставените цели, потребни се предзнаења од *наставниот предмет математика од основното образование*.

## 4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

### 4.1. Структурирање на содржините за учење

Тематски целини	Број на часови	Конкретни цели Ученикот:	Дидактички насоки Наставникот:	Корелација меѓу темат. целини и меѓу предмети
1	2	3	4	5
<b>1. ТЕОРИЈА НА БРОЕВИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Деливост на природните броеви</li> <li>- Прости броеви и сложени броеви</li> <li>- Диофантови равенки</li> <li>- Конгруенции во множеството на целите броеви</li> </ul>	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги утврди поимите делив, делител, содржател и да одредува делители и содржатели на даден број;</li> <li>- да докажува деливост на збир, разлика и производ на природни броеви;</li> <li>- да усвои општи и посебни признаки за деливост;</li> <li>- да ја усвои (без доказ) теоремата за делење со остаток и да ја применува при решавање задачи;</li> <li>- да одредува НЗД (со Евклидов алгоритам) и НЗС и да ја користи врската меѓу нив при решавање задачи;</li> <li>- да дефинира прост број, заемно прости броеви и да одредува дали еден број е прост или сложен;</li> <li>- да докажува дека прости броеви има бесконечно многу;</li> <li>- да разложува сложени броеви на прости множители и да го пресметува бројот на делителите на даден сложен број;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- објаснува и ги води учениците;</li> <li>- демонстрира и илустрира;</li> <li>- поставува однапред подготвени прашања;</li> <li>- дава домашна работа и ја контролира;</li> <li>- прави контролна задача/тест на темата и ги анализира резултатите.</li> </ul>	Математика: Деливост на природните броеви (V). Основни бројни множества (I)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- да го усвои поимот за линеарна диофантова равенка и да го користи методот на Ојлер за нејзино решавање;</li> <li>- да решава едноставни нелинеарни диофантови равенки користејќи разни методи;</li> <li>- да го усвои поимот за конгруенција и нејзините својства;</li> <li>- да ги користи конгруенциите при изведување посебни признаци за деливост;</li> <li>- да решава задачи за деливост на броеви и одредување остатоци;</li> <li>- да го усвои поимот за линеарна конгруентна равенка и да наоѓа решение на таква равенка.</li> </ul>		
<b>2. МНОЖЕСТВА И КОМБИНАТОРИКА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Множества и пресликувања</li> <li>- Основни принципи на преbroјување</li> <li>- Принцип на Дирихле</li> </ul>	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги утврди операциите со множества и да ги докажува основните својства при овие операции;</li> <li>- да ги усвои поимите пресликување, инјекција, сурјекција и бисекција;</li> <li>- да утврдува еквивалентност на две множества;</li> <li>- да ги сознае принципите на еднаквост, збир, производ, исклучување и вклучување;</li> <li>- да се запознае со принципот на Дирихле и да го користи при решавање задачи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- објаснува, демонстрира, пишува црта;</li> <li>- поставува прашања;</li> <li>- организира работа во парови и индивидуална работа;</li> <li>- дава домашни задачи и ги контролира;</li> <li>- прави полугодишна писмена работа од материјалот од првото полугодие;</li> <li>- ги оценува постигањата на учениците.</li> </ul>	Математика: Множества (V). Математичка логика и множества (I)

<b>3. ТЕОРЕМА. МЕТОДИ НА ДОКАЖУВАЊЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Математички поими и тврдења</b></li> <li><b>- Теорема и видови теореми</b></li> <li><b>- Правила за изведување на заклучоци</b></li> <li><b>- Директни методи на докажување</b></li> <li><b>- Индиректни методи на докажување</b></li> </ul>	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да се запознае со начинот на формирање на математички поими , сознавајќи за нивниот обем и содржини ;</li> <li>- да ги усвои правилата за дефинирање на поими ;</li> <li>- да се запознае со видовите тврдења (општо , делумно , одречно) ;</li> <li>- да се запознае со видовите теореми и нивната структура ;</li> <li>- да искажува теореми во условна и во категорична форма ;</li> <li>- коректно да ги користи термините: потребен, доволен и потребен и доволен услов ;</li> <li>- да ги усвои и да ги користи методите на докажување теореми ;</li> <li>- да се запознае со одреден број на теореми-својства и теореми-признаци ;</li> <li>- да искажува разни варијанти на формулатија на една теорема ;</li> <li>- да изведува строг доказ на едноставни тврдења .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ги води учениците и дискутира;</li> <li>- поставува прашања;</li> <li>- пишува и црта на табла;</li> <li>- демонстрира со користење графоскоп / проектор;</li> <li>- дава задачи за домашна работа и ги контролира;</li> <li>- ги регистрира постигнатите ефекти;</li> <li>- прави контролна задача/тест и ги оценува резултатите.</li> </ul>	Математика: Триаголник и паралелни прави; Четириаголник (VI). Математичка логика и множества (I)
<b>4. АЛГЕБАРСКИ СТРУКТУРИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- Бинарни релации</b></li> <li><b>- Бинарни операции</b></li> <li><b>- Групоид, полугрупа и група</b></li> <li><b>- Прстен и поле</b></li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ја усвои дефиницијата за бинарна релација, релација на подредување и релација на еквиваленција;</li> <li>- да ја усвои дефиницијата за бинарна операција, групоид, полугрупа и група;</li> <li>- да наведува примери на групоиди, полугрупи и групи;</li> <li>- да испитува дали дадено множество броеви во однос на дадена операција претставува група;</li> </ul>	Наставникот: <ul style="list-style-type: none"> <li>- објаснува и ги води учениците;</li> <li>- организира активна индивидуална дејност;</li> <li>- дава задачи за домашна работа и ги контролира;</li> </ul>	Математика: Основни бројни множества (I)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- да наведува примери на комутативна конечна група при класи остатоци по даден модул;</li> <li>- да го усвои поимот за прстен и да сознае дека множеството цели броеви е прстен во однос на операциите сирање и множење;</li> <li>- да го усвои поимот за поле и да утврди дека рационалните броеви и реалните броеви претставуваат поле.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прави контролна задача/тест на темата и ги анализира постигнатите резултати.</li> </ul>	
<b>5. ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ, НЕРАВЕНКИ И СИСТЕМИ ПОД ЗНАК НА АПСОЛУТНА ВРЕДНОСТ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Линеарни равенки под знак на абсолютна вредност</li> <li>- Линеарни неравенки под знак на абсолютна вредност</li> <li>-Системи линеарни равенки под знак на абсолютна вредност</li> <li>- Системи линеарни равенки со смена на променливи</li> </ul>	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги утврди својствата на абсолютна вредност на реален број ;</li> <li>- да користи интервали при запишување функција со повеќе формули ако истата е зададена со абсолютни вредности и да црта нејзин график ;</li> <li>- да решава равенки со повеќе абсолютни вредности ;</li> <li>- да решава неравенки со абсолютни вредности ;</li> <li>- да решава системи што содржат абсолютни вредности ;</li> <li>- да решава посложени примери на системи од две линеарни равенки со две непознати користејќи замена ;</li> <li>- да решава проблеми што се сведуваат на линеарни равенки или системи линеарни равенки .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ги води учениците во самостојна работа и дискутира;</li> <li>- пишува и црта на табла;</li> <li>- дава задачи за домашна работа и регистрира постигнати ефекти;</li> <li>- прави повторување на целиот материјал;</li> <li>- прави годишна писмена работа на материјалот од целата учебна година и оценува резултати.</li> </ul>	<p>Математика: Линеарна равенка и линеарна неравенка. Линеарна функција; Системи линеарни равенки (VIII). Линеарна функција, линеарни равенки и неравенки; Системи линеарни равенки и неравенки (I)</p>

## **4.2. Наставни методи и активности на учење**

За реализацирање на целите на наставниот предмет елементарна алгебра, ќе се *применуваат методи и форми на активна настава*, пред се, самостојната работа на учениците преку: дискусија, решавање на проблеми, активна демонстрација на учениците, учење преку сопствено откривање и други методи кои ќе придонесат за развојот на учењето и ученикот и формирањето на свест и способност за континуирано учење.

Соодветно на применетите дидактички методи, *активностите на ученикот* се: да набљудува, да слуша, да прибележува, да повторува, да вежба, да чита, да открива односи и законитости, да учи самостојно, да проверува, да применува, да открива во група и индивидуално, да се обидува, да работи домашни задачи, да користи литература и други извори на знаења.

*Активностите на наставникот* главно се: организира и раководи активна индивидуална дејност кај учениците, објаснува, организира и води дискусија, дава инструкции, пишува на табла, демонстрира, ги оценува задачите (на часот, домашни, контролни, тестови, писмени работи), поставува прашања, регистрира, оценува и ги анализира резултатите и сл.

## **4.3. Организација и реализација на наставата**

Според утврдените цели на наставниот предмет елементарна алгебра во II година за гимназиското образование, наставата се реализира во *специјализирани училиници и кабинети* за општообразовна настава по математика и со индивидуални домашни задачи кои се изведуваат *дома*. Образовните активности се организираат во *полугодија*, според изготвен *неделен распоред на часови*.

#### **4.4. Наставни средства и помагала**

За поефикасно постигнување на целите на наставниот предмет елементарна алгебра, ќе се применуваат разни наставни *средства, помагала и материјали*, и тоа: табла (подвижна), модели, слики, цртежи, шеми, графоскоп, проектор, математичка литература. Се препорачува на наставниците да ги користат постојните учебници по математика за I и за II година на природно-математичка струка и збирките задачи за I и за II година, како и други учебници и збирки задачи во кои се опфатени одделни тематски целини од домашни издавачи, од кои наставникот избира и им препорачува на учениците.

### **5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

**Оценувањето** се однесува на внимателно и континуирано следење на постигнувањата и напредокот на учениците. Врз основа на глобалните критериуми за оценување на постигањата на учениците пропишани со закон, посебни правилници, училишен курикулум и курикулум за струка, ќе се користат *разновидни методи на оценување*, по тематските целини и во сите фази од образовниот процес, како што се: усно проверување, домашни задачи, контролни задачи, објективни тестови на знаења, писмени работи, прашалници, опсервации и симулации, анализи и сл.

Доколку ученикот не постигне резултати, во реализација на конкретните цели на курикулумот, се постапува согласно законската регулатива за средно образование.

### **6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

#### **6.1. Основни карактеристики на наставниците**

Наставникот по наставниот предмет елементарна алгебра треба да ги поседува следниве *персонални, професионални и педагошки карактеристики*: да е физички и психички здрав, да го владее македонскиот јазик и кирилското писмо, да нема говорни мани, да е комуникативен и отворен за соработка, да е соодветно професионално образован со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа и да напредува во неа, да е добар организатор, да е креативен и способен за примена на иновации во образовната технологија.

## **6.2. Стандард за наставен кадар\***

Завршени студии по:

1. Математика, наставна насока;
2. Математика, теориска насока;
3. Математика, применета насока, со соодветна педагошка, психолошка и методска подготовка;
4. Математика - информатика, наставна насока.

\* При еднакви услови предимство имаат кандидатите според наведениот редослед.

## **6.3. Стандард на простор за наставниот предмет**

За реализације на целите на наставниот предмет елементарна алгебра, наставата се реализира во специјализирани училиници или кабинети за математика, соодветно опремени со наставни среќства и помагала, според нормативите за простор и опрема.

## **7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

**7.1. Датум на изработка:** мај 2001 година

**7.2. Состав на работната група:**

1. Илија Јанев, самостоен педагошки советник, Биро за развој на образованисто, Скопје;
2. Проф. д-р Ристо Малчески, ПМФ - Институт за математика, Скопје;
3. Олга Самарџиќ Јанкова, наставник, Гимназија "Јосип Броз Тито", Скопје
4. Ѓорѓи Китански, наставник, Гимназија "Орце Николов", Скопје
5. Трајче Георгиевски, наставник, Гимназија "Никола Карев", Скопје
6. Проф. д-р Дончо Димовски, ПМФ - Институт за математика, Скопје;

## **8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Датум на започнување: 1.09.2001 година

## **9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНА АЛГЕБРА**

Наставната програма по елементарна алгебра, ја одобри (донесе) \_\_\_\_\_,  
со Решение бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.